



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 9 април 1963  
Скопје  
Број 13

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

64.

На основа член 2 став 1 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) во врска со член 15 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

##### Член 1

Се основа Завод за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци (во натамошниот текст: Заводот).

Седиштето на Заводот е во Скопје.

##### Член 2

Заводот е самостојна установа организирана според начелата на општественото управување.

##### Член 3

Задача на Заводот е да дава образование и да ги воспитува и оспособува за живот децата од 10 до 14 годишна возраст, како и младинците од 14 до 18 годишна возраст чие образование и воспитување во поголема мерка е занемарено односно кои се пројавиле како сторители на општествено-негативни дела.

Заводот ги остварува своите задачи преку образовно-воспитната работа во самиот Завод и основното училиште што се формира во Заводот односно со вклучување на штитениците на работа во одделни стопански организации.

Основното училиште во Заводот се организира и работи по општите прописи за организација и работа на соодветни училишта.

Правата и должностите на училишниот одбор ги врши управниот одбор на Заводот.

Должностите на директорот на училиштето ги врши управникот на Заводот.

##### Член 4

За остварување на своите задачи Заводот има право на управување со инвентар, опрема и друг движен имот што дополнително ќе се попише и процени според постојните прописи.

##### Член 5

Заводот има својство на правно лице.

##### Член 6

Со Заводот управува Управниот одбор и управник.

Управниот одбор се состои од 9 члена. Пет члена именува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ од редот на членовите на општествените и стопанските организации, установите и граѓаните кои можат да придонесат за работа на Заводот, два члена избира работниот колектив на Заводот од редот на наставно-воспитниот персонал и еден член делегира општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на Заводот.

Управникот на Заводот е член на управниот одбор по својот положај.

Членовите на управниот одбор се именуваат односно избираат на две години.

Управникот на Заводот го назначува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

##### Член 7

Заводот се финансира според прописите за финансирање на самостојните установи.

Наредбодател за извршување на финансискиот план на Заводот е управникот.

##### Член 8

Заводот има правила кои ги донесува управниот одбор на Заводот, а ги потврдува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ во согласност со Советот за просвета на НРМ.

##### Член 9

Со денот на применувањето на оваа уредба престанува со работа Домот за згрижување и воспитување на децата и младината во Скопје, а неговите права и обврски и имот ги презема Заводот со состојба на 1 јануари 1963 година. Со службениците и работниците ќе се постапи според одредбите на Законот за јавните службеници.

##### Член 10

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Бр. 09-543/1

25 март 1963 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,  
Ристо Дунов, с. р.

65.

На основа член 6 став 3 и член 7 став 2 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/62 — пречистен текст), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА НОРМАТА И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ

##### I

Претпријатијата за прикажување на филмови, стопанските организации чија дејност не е прикажување на филмови и установите и општествените организации, што прикажуваат филмови и од продажба на влезни билети остваруваат приходи, плаќаат придонес од прометот на филмови по нормата утврдена со оваа одлука.

Претпријатијата за прикажување на филмови плаќаат придонес од прометот на филмови за секоја работна единица (кино) одделно.

##### II

Придонесот од прометот на филмови се плаќа која своја работна единица (кино) одделно.

По исклучок, постојаните кина со тесна лента и подвижните кина со тесна и широка лента плаќаат придонес од прометот на филмови по норма од 10% од остварениот промет.

##### III

Придонесот од прометот на филмови се уплатува на посебна сметка кај Народната банка.

Придонесот од прометот на филмови се плаќа еднаш месечно најдоцна 25-от ден за изминатиот месец.

##### IV

Средствата од придонесот од прометот на филмови се употребуваат и тоа:

- 70% за помагање и подобрување условите за производство на филмови и
- 30% за помагање и подобрување условите за прикажување на филмови.

##### V

Распределбата на средствата од придонесот од прометот на филмови на одделни корисници се врши на начин и под услови што ги утврдува Советот за култура на НРМ.

##### VI

Одредбите од точка IV и V на оваа одлука се однесуваат и на средствата уплатени на име придонес од прометот на филмови до влегувањето во сила на оваа одлука, согласно член 6 став 4 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации.

##### VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-515/1

25 март 1963 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,  
Ристо Цунов, с. р.

66.

На основа глава X оддел 1 точка 9 и 10 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

##### I

Нераспределените средства од 500 милиони динари од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во износ од 900 милиони динари предвидени во глава X оддел 1 точка 2 под А) алинеја 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, ќе се употребат за давање кредити за отклонување на штетите од поплавите во Народна Република Македонија и тоа за објектите од следните области и во висина од:

— комунални	155 милиони динари
— култура	114 милиони динари
— фискултура	92 милиони динари
— просвета	81 милиони динари
— здравство	50 милиони динари
— социјални	8 милиони динари

##### II

Средствата од претходната точка, Стопанската банка на Народна Република Македонија ќе му ги даде, во вид на кредит, на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции со рок на враќање за 30 години и интересна норма од 1% годишно.

##### III

Се овластува Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции, во согласност со соодветните републички органи на управата, да ги доделува средствата од точката под I) од оваа одлука на крајните корисници без обврска на враќање.

##### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр 09-750/1

25 март 1963 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,  
Филип Брајковски, с. р. Ристо Цунов, с. р.

67.

На основа глава X оддел 1 точка 9 став 2 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

##### I

Од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во износ 1.200 милиони динари предвидени во

глава X оддел 1 точка 2 под Ц) од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Стопанската банка на Народна Република Македонија ќе издвои износ од 425 милиони динари кој ќе му го одобри на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции во вид на кредит.

## II

Кредитот од претходната точка Стопанската банка на Народна Република Македонија ќе му го одобри на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции со рок на враќање од 30 години и интересна норма од 1%.

## III

Намената, начинот и условите на користењето на горните средства ќе се определат со Програмата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции за 1963 година.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-750/2

25 март 1963 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р.

Ристо Цунов, с. р.

68.

На основа точка 3 став 2 од Одлуката за нормите на данокот на доход за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/63), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ ДА ПРОПИШУВААТ НАМАЛУВАЊЕ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА 1963 ГОДИНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУЖНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ**

## I

Се овластуваат општинските народни одбори да можат да пропишат намалување на обложениот данок на доход на определени услужни занаетчиски дукани за 1963 година но најмногу до 20%.

## II

Како услужни занаетчиски дукани во смисол на оваа одлука се сметаат и оние производно-услужни занаетчиски дукани кои од услужна дејност имаат поголем приход од приходот во производната дејност.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Бр. 09-749/1

25 март 1963 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р.

Ристо Цунов, с. р.

69.

На основа член 95 став 3 од Законот за организацијата и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), по предлог на Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЖИСКИ ДОДАТОК ВО 1963 ГОДИНА**

## I

Највисоките износи што можат да се издвојуваат за режискиот додаток на заводот во 1963 година се определуваат и тоа:

а) од основниот придонес за здравствено осигурување 1.600 динари по еден активен осигуреник;

б) од основниот придонес за инвалидско осигурување 14.200 динари по еден уживател на инвалидска пензија;

в) од основниот придонес за пензиско осигурување 7.800 динари по еден уживател на лична пензија и носител на правото на фамилијарната пензија;

г) од придонесот за додаток на деца 1.450 динари по еден корисник на додаток на деца;

д) од премијата за задолжително здравствено реосигурување 80 динари по еден активен осигуреник.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Бр. 09-674/3

25 март 1963 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р.

Ристо Цунов, с. р.

70.

На основа член 4 т. 1 и 4 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/61), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАН ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е РЕПУБЛИКАТА ИЛИ ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ИЗГРАДБА ЧИЈ ОСНОВАЧ Е ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

## I

Инвестиционите програми за инвестициони објекти чии инвеститор е Републиката односно инвестиционата програма за претпријатие во изградба чиј основач е Извршниот совет, ги донесува републичкиот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите за кои се изградува објектот односно работата на претпријатието во изградба.

## II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-756/1

25 март 1963 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,  
Филип Брајковски, с. р. Ристо Цунов, с. р.

71.

На основа член 4 од Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“, бр. 15/61), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО**

## I

Средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции (во натамошниот текст: фондот), кои со Програмата на Фондот за 1963 година се наменети за давање кредити за инвестиции во областа на здравството, ќе се доделуваат под условите определени со оваа одлука.

## II

Кредитите ќе се одобруваат за изградба, доградба, адаптација и набавка на опрема на здравствените установи и тоа во висината на средствата утврдени со Програмата на Фондот.

## III

Корисници на кредити за целите од претходната точка можат да бидат политичко територијалните единици и самостојни здравствени установи.

## IV

Сопственото учество на инвеститорот во инвестицијата е задолжително и изнесува:

1. за изградба, доградба и адаптација на здравствени станици и домови, диспанзери и центри за заштита на мајки и деца, најмалку 25% од претсметковната вредност на инвестицијата;
2. за заводите за здравствена заштита, противтуберкулозните диспанзери и болничките установи, без оглед на намената на кредитот, најмалку 50% од претсметковната вредност на инвестицијата.

Управниот одбор на Фондот го определува износот на сопственото учество во рамките од претходниот став, одделно за секој корисник.

## V

Задолжителното учество од претходната точка инвеститорот го обезбедува во пари или во градежен материјал.

## VI

Во исклучок кога инвеститорот поради елементарни непогоди претрпел такви штети да не е во состојба да го обезбеди задолжителното учество, управниот одбор на Фондот, ценејќи ја економ-

ската сила на инвеститорот, може со решение да го ослободи од обезбедување на задолжителното учество. За ослободувањето Управниот одбор одлучува одделно за секој корисник.

## VII

Годишната интересна норма по дадените кредити е 1%.

## VIII

Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 30 години сметано од искористувањето на кредитот.

Управниот одбор на Фондот го определува рокот во секој одделен случај.

## IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-641/1

25 март 1963 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,  
Филип Брајковски, с. р. Ристо Цунов, с. р.

72.

На основа член 21 и член 213 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ**

1. За обезбедување правото на додаток на деца на уживателите на пензии, се определува паушален придонес во месечен износ од 1.500 динари за секој уживател, без оглед на запослувањето.

2. Придонесот се пресметува и плаќа на товар на фондот за инвалидско и пензиско осигурување.

3. Придонесот ќе се пресметува и плаќа уназад најдоцна до 5 во месецот за изминатиот месец.

4. Паушалниот придонес за додаток на деца го пресметуваат и уплатуваат комуналните заводи за социјално осигурување овластени за исплата на пензии во полза на соодветните приходни сметки во седиштата на заводите.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

Број 07-619/1

1 март 1963 година

Скопје

Директор, Претседател,  
Душко Горѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

73.

На основа член 130 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСОТ НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ ИЗДВОЈУВА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ

1. На комуналните заедници за социјално осигурување на работниците, на име надомест на фондовите на здравствено осигурување за трошоци на професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот, им припаѓа дел од 7,10% од износот на средствата остварени со основниот придонес и додатните придонеси на фондот на инвалидско осигурување на подрачјето на поодделни комунални заедници.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

#### СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Бр. 07-621/1

1 март 1963 година

Скопје

Директор,

Душко Горѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

74.

На основа член 21 став 1 точка 3, член 95 став 2, член 114 став 3 и член 203 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците, по предлог на Управниот одбор на заводот, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ ВО 1963 ГОДИНА

1. На Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје (во понатамошен текст: Републички завод), за трошоците на службата за спроведување на осигурувањето во 1963 година му припаѓа режиски додаток и тоа:

а) од средствата остварени со основниот придонес за инвалидско осигурување — 14.140 динари по еден уживател на инвалидска пензија;

б) од средствата остварени со основниот придонес за пензиско осигурување — 7.760 динари по еден уживател на лична пензија и носител на правото на фамилијарна пензија;

в) од средствата остварени со придонесот за додаток на деца — 1.430 динари по еден корисник на додаток на деца и

г) од средствата остварени со премијата за задолжително здравствено реосигурување — 80 динари по еден активен осигуреник.

2. Пресметување на режискиот додаток се врши според просечниот број на уживателите на пензии односно активни осигуреници во 1963 година, утврдени на основа званични статистички податоци на Републичкиот завод.

3. Во текот на годината, режискиот додаток ќе се исплатува во вид на месечна аконтација во висина на 1/12 од износот на режискиот додаток предвиден во точка 1 од оваа одлука.

Месечната аконтација ќе се пресметува врз основа на просечниот месечен број на уживателите на пензии односно активни осигуреници утврдени во изменатото календарско тримесечје.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување со посебно упатство ќе го регулира начинот и сроковите за пресметнување и обезбедување средства за режиски додаток.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

#### СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Бр. 07-622/1

1 март 1963 година

Скопје

Директор,

Душко Горѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

75.

На основа член 69 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 г.), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК ВО СМИСОЛ НА ЧЛЕН 69 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1963 ГОДИНА

1. Републичкиот завод за социјално осигурување во 1963 година, ќе издвојува на посебна сметка 3% средства остварени со режискиот додаток.

2. Во смисла на член 69 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување за употребата на така издвоените средства за лични доходи и фондови, ќе одлучува Собранието на заедницата по донесувањето на завршната сметка на заводот.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИТЕ**

Број 07-624/1

1 март 1963 година

Скопје  
Директор, Претседател,  
Душко Горѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

76.

На основа член 21 став 1 и точка 4 и член 86 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 г.), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОВИТЕ ЗА  
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
ЗА 1963 ГОДИНА**

**I**

Финансискиот план на фондовите на Републичката заедница за социјално осигурување за 1963 година содржи:

**Фонд за инвалидско осигурување**

Приходи	
1. Основен придонес по стопа од 2%	Дин. 2.117.000.000
Средства за режиски додаток	” 100.000.000
Остаток	” 2.017.000.000
2. Додаен придонес	” 107.000.000
3. Приходи по основ на реосигурувањето	” 2.000.000
4. Останати придонеси и приходи	” 59.000.000
Вкупни приходи од Динари	” 2.185.000.000
Дел на придонесот кој се признава на комуналните заедници како надомест за трошоците на професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот	
	” 158.000.000
Чист приход од	” 2.027.000.000
Расходи од	” 2.027.000.000

**Фонд за пензиско осигурување**

Приходи	
1. Основен придонес по стопа од 5%	” 5.293.000.000
Средства за режиски додаток	” 140.000.000
Остаток	” 5.153.000.000
2. Приход по основ на реосигурувањето	” 8.000.000

3. Останати придонеси и приходи	” 12.000.000
Вкупни приходи од	” 5.173.000.000
Расходи од	” 5.173.000.000

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИТЕ**

Број 07-626/1

1 март 1963 година

Скопје  
Директор, Претседател,  
Душко Горѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

77.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 86 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 г.), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ФОРМИРАН КАЈ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА**

**I**

Финансовиот план на фондот за додаток на деца, формиран кај Републичкиот завод за социјално осигурување, за 1963 година содржи:

Приходи	
1. Приходи од придонесот по стопа од	Дин. 8.089.000.000
Средства за режиски додаток	” 181.000.000
Остаток	” 7.908.000.000
2. Останати придонеси и приходи	” 461.000.000
3. Надомест од заедничкиот фонд на резервата за додаток на деца	” 1.500.000.000
Вкупен приход од	” 9.869.000.000
Расходи од	” 10.450.000.000
Вишок на расходите и од приходите	” 581.000.000

**II**

Вишок на расходите над приходите, согласно член 206 став 2 и 3 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување, ќе се покрие со посебен придонес за додаток на деца кој ќе се воведо во наредните години.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИТЕ**

Број 07-628/1

1 март 1963 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

78.

На основа член 68 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесе

**ТАРИФА**

**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1963 ГОДИНА**

1. Надоместок што припаѓа на комуналните заводи за решавање на правата од пензиско и инвалидско осигурување и додаток на деца во 1963 година се определува по следнава тарифа:

а) за инвалидско осигурување, по еден уживател на инвалидска пензија — 9.000 динари за комунален завод во Охрид и Штип; 8.280 динари за комунален завод во Битола, Прилеп, Куманово, Гостивар и Т. Велес; 7.800 динари за комунален завод во Скопје;

б) за пензиско осигурување, по еден уживател на лична пензија и носител на правата на фамилијарната пензија, 6.840 динари за комунален завод Охрид и Штип; 6.120 динари за комунален завод во Битола, Прилеп, Куманово, Гостивар и Т. Велес; 5.880 динари за комунален завод во Скопје;

в) за додаток на деца, за сите комунални заводи, 1.200 динари по еден корисник на додаток на деца.

2. Пресметнување на надоместок, што во смисла на претходната точка, им припаѓа на комуналните заводи за социјално осигурување, се врши според просечниот број на уживателите на пензии односно активни осигуреници во 1963 година, утврдени на основа званични статистички податоци на Републичкиот завод.

Пресметнување на надоместок за комуналните заводи за социјално осигурување во текот на годината, се врши така што од средствата остварени во поодделните месеци за режискиот додаток на Републичкиот завод се издвојува 1/12 од износот на надоместок определен со точка 1 од оваа одлука и тоа според просечниот број на корисниците на правата утврден во изминатото календарско тримесечје.

3. Републичкиот завод за социјално осигурување со посебно упатство ќе го регулира начинот и сроковите за пресметнување и обезбедување на средствата за надоместок на комуналните заводи.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИТЕ**

Бр. 07-623/1

1 март 1963 година

Скопје

Директор,  
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

**Одласен дел**

**ПРОМЕНИ НА ИМИЊА**

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2532/1 од 15 февруари 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димитриеви Ангел, роден на 4 ноември 1931 година во Гузумелци, Штипска околија, од татко Мите и мајка Вимка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Герасимов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (101)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1393/1 од 13 февруари 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Идриси Абдулазис, роден на ден 29 јули 1930 година во с. Гајре, Тетовска околија, од татко Шаип и мајка Махмудије. Промената е одобрена и на Идриси Фатиме, родена на ден 10 декември 1924 година во село Шипковица, Тетовска околија, од татко Хола и мајка Асиме, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Ислами**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (102)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-3476/1 од 2 март 1963 година, ја одобри промената на личното име на Неловски Атанас, роден на ден 22 јануари 1921 година во село Драслајца, Охридска околија, од татко Неловски Никола и мајка Викторија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Нелковски Танас**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (103)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1908/1 од 12 февруари 1963 година, ја одобри промената на личното име на Стојанова Благородна, родена на ден 25 септември 1932 година во с. Плетвар, Витолска околија, од родители: татко Јанко и мајка Елена, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Симовска Лола**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (110)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4884/1 од 4 март 1963 година, ја одобри промената на личното име на Манев Трајко, роден на ден 12 ноември 1933 година, во село Ресава, Титоввелешка околија, од татко Милан и мајка Софка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Шиков Трајче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (111)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5118/1 од 11 март 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното и роденото име на Јовчевски Вељо, роден на ден 27 април 1940 година во село Сопиште, Скопска околина, од родители: татко Боге и мајка Ана, така што во иднина фамилијарното и роденото име ќе му гласи **Петрушевски Велко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (136)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фирма Трговско мешовито претпријатие на мало и големо „Кораб“ од Гостивар — Продавница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 64. Предмет на работењето на продавницата е: ќе врши промет со деликатесни производи, животни намирници и предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, сувомесни производи и преработки од месо, стакло, порцелан и керамички стоки, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Продавницата е основана од Трговското мешовитото претпријатие на мало и големо „Кораб“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 4036 од 18-VI-1962 година.

Раководител на продавницата е Никола Музевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 556/62. (1198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 282, страна 1079, свеска II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделскиот комбинат „Тетово“ — Тетово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 04-12457 од 23-IX-1961 год. е споен во новоформиранитот Земјоделско-индустриски комбинат „Тетово“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 95/62. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2369 од 2-IV-1962 година фирмата на Трговското претпријатие за емиш, зарзават и варива „Јагода“, Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало „Центропромет“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 285/62. (616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: За директор на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“, Скопје, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 2890 од 19-II-1962 година е назначен Васил Златевски, а за раководител на комерцијалниот сектор Икономов Јубомир. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Забазновски Диме, пом. директор, Николов Спирос Кирил, ревизор, Јанакиевски Никола, шеф на продажното одделение, и Торбовски Вангел, книговодител, сметано од 4-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 269/62. (617)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 341, страна 1083 е запишано следното: На досегашните потписници на Производното претпријатие за Керамиди и тули „Сутјеска“ од село Чашка, Титоввелешка околија, и тоа: Апостол Здравевски, в. д. директор, Борис Коцев Димковски, секретар, и Диме Јованов им престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Чашка под бр. 01-1309/1 од 26-IV-1962 година Петре Васков Пановски, а за благајник Ристовски Јованов Воислав. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 9-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 287/62. (618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, под рег. бр. 10, страна 19 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Игно Стојанов“ од село Мокрени, Титоввелешка околина, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 01-2999 од 18-VIII-1960 година е припоена кон Земјоделската задруга „Кадница“ од село Теово под принудна управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 246/62. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83, страна 297 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Бого-



мила под бр. 01-2999 од 18-VIII-1960 година кон Земјоделската задруга „Кадица“ од село Теово, Титоввелешка околија, се припојува Земјоделската задруга „Игно Стојанов“ од село Мокрени, Титоввелешка околија.

Земјоделската задруга „Кадица“ е под при- нудна управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 245/62. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 400, страна 273 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Валандово под бр. 1084/1 од 14-IV-1962 година дејноста на Трговското претпријатие за откуп и продажба на отпаден материјал на големо и мало „Легура“ од Валандово се дополнува и е: да откупува и продава сите видови отпадоци од органско и неорганско потекло, дефектни стоки од сите видови и индустриски отпадоци на големо и мало на целата територија на ФНРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 274/62. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-5311/1 од 12-IV-1962 година фирмата на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гума, парфимерија и др. на мало од Куманово се дополнува и на големо, така што во иднина ќе гласи:

Трговско претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстилпромет“ — Куманово.

Со горецитираното решение и дејноста се про- ширува, така што во иднина е: промет со текстил- ни стоки, кратка и плетена стока, галантерија, ба- зарски стоки, козметички и парфимериски стоки, детски играчки, кожна и гумена галантерија, чев- ли, намештај и електрични уреди и тоа: фрижи- дери, пералки, усисивачи, машини за шиене, шпо- рети и плински уреди на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 295/62. (634)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 666, страна 925 е запишано следното: Досегашниот раководител на Деловната единица — трговска мрежа во Скопје на ул. „Романија“ (со посебна чековна сметка при банката) на Ком- бинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје Стојановски Живко е разрешен од долж- ност. За нов раководител на истата е назначен Чаршавски Лазар Славчо, кој нема да биде пот- писник, сметано од 10-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 297/62. (638)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 42, страна 121 е запишано следното:

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 55 од 24-IV-1962 година дејноста на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје во ид- нина се проширува и со: вршење промет со равно стакло на мало и големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 301/62. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 390, страна 207 е запишано следното: Инж. Богатинов Димитар, досегашен в. д. директор на Шумското стопанство „Бабуна“, Титов Велес, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на стопанството е назначен со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 02-2062 од 27-III-1962 год. инж. Божо Петрушев. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овласту- вањето, сметано од 5-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 276/62. (640)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1961 год. под рег. бр. 198/55, свеска I е за- пишано следното: Петар Петров, шеф на сметко- водството на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Петилеп, Битолско, е овластен да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 554/61. (648)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1962 год. под рег. бр. 1/58, свеска II е запи- шано следното: Велковски Методија, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Младост“ од село Костинци, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува управникот Божиновски Петре да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 65/62. (649)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-XII-1961 година под рег. бр. 73/55, свеска I е запишано следното: На Ангеловски Стеван, досе- гашен потписник на Земјоделската задруга „Ба- буна“ од село Граешница, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Милошевски Илија да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 579/61. (650)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-X-1961 год. под рег. бр. 3/58, свеска I е запи- шано следното: На Ристевски Борис и Васил Јо- вановски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Еленик“ од село Мусици, Битолска око- лија, им престанува правото за потпишување. Се

овластуваат лицата Јоневски Цветко, управник, и Столески Петко да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 531/61. (651)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-X-1961 год. под рег. бр. 38/55, свеска I е запишано следното: Манговски Јован, досегашен директор на Земјоделската задруга „Пандо Николовски“ од с. Велушина, Битолско, е разрешен од должност. Се овластува лицето Поповски Лазар да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 522/61. (652)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-X-1961 година под рег. бр. 116/55, свеска II е запишано следното: Трајче Котев, сегашен директор на Земјоделското претпријатие „Мирче Ацев“, со седиште во Старо Лагово, е овластен да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 525/61. (653)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XI-1961 год. под рег. бр. 5/56, страна III е запишано следното: Бурхан Буцаку, досегашен потписник на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар, е разрешен од должност. Се овластува лицето Ѓорѓи Славковски, сегашен директор на претпријатието, да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 533/61. (654)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-XII-1961 год. под рег. бр. 122/55, свеска II е запишано следното: Кочо Ангелевски, досегашен в.д. раководител на Занаетчишкиот дуќан „Победа“, со седиште во Крушево, е разрешен од должност. Се овластува лицето Атанасовски Таше, сегашен раководител на дуќанот, да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 552/61. (655)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-X-1961 год. под рег. бр. 6/57, свеска III е запишано следното: Димче Василев, шеф на комерцијалното одделение на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид, е овластен задругата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 526/61. (659)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1961 год. под рег. бр. 89/55, свеска II е запишано следното: Венко Домлески, досегашен в.д. директор на Инвалидското занаетчишко производително претпријатие, со седиште во Прилеп, е раз-

решен од должност. Се овластува претпријатието да го потпишува сегашниот в.д. директор Ицко Бицоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 546/61. (660)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 306, страна 911 е запишано следното: Ристо Николов, досегашен в.д. директор на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад-промет“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието со решението бр. 03-2084 од 17-II-1962 година на Народниот одбор на општината Кавадарци е назначен Ѓорѓи Делов Стефанов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Ристо Николов, магационер, и книговодителката Бала Д. Христова, сметано од 3-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 267/62. (696)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 107, страна 299 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 6783/1 од 28-III-1962 година кон Трговското претпријатие на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово се припојуваат: Трговскиот дуќан „Радио звук“ од Куманово и Трговското претпријатие на големо „Ангропромет“ од Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 293/62. (697)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 76, страна 195 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на големо „Ангропромет“, Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 6783/1 од 28-III-1962 година е припоено кон Трговското претпријатие на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/62. (698)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 17, страна 53 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан „Радио звук“ од Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 6783/1 од 28-III-1962 година е припоен кон Трговското претпријатие на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 292/62. (699)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното:

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-18405/1 од 6-XI-1961 година дејноста на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје во иднина се проширува и истата е: производство и продажба на секакви видови домашен и канцеларски наместај, резана граѓа, амбалажа, дрвна галантерија и разни отпадоци (триџе, даски и др.) и продажба на огревно дрво и обавување транспорт на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 302/62. (702)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, страна 73 е запишано следното: Јаневски Александар, досегашен управник на Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Иван Костовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Максимовски Драги, шеф на сметководството, и Воиновски Бранко, сметано од 10-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 296/62. (704)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-II-1962 година под рег. бр. 161/55, свеска I е запишано следното: Коста Јосифовски и Петар Војчевски, досегашни потписници на Дрводелското претпријатие „Блаже Рогозинаро“ од Битола, им престанува правото за потпишување. Се овластуваат лицата Белојани Васко, досегашен в. д. директор на претпријатието, и инж. Вељановски Јован, сегашен технички директор, да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 83/62. (713)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1962 година под рег. бр. 8/55, свеска I е запишано следното: Кајчиновски Димче, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Лазо Которски“, со седиште во с. Бистрица, Битолска околина, му престанува правото за потпишување. Се овластува Геровски Никола, книговодител, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 33/62. (714)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XI-1961 година под рег. бр. 7/55, свеска IV е запишано следното: На Даневски Ристо, досегашен потписник на Задругата „Победа“ од село Наколец, Охридска околина, му престанува правото задругата да ја потпишува. Се овластува Неделковски Панде за потписник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 532/61. (716)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1962 год. под рег. бр. 4/56, свеска III е запишано следното: На Никола Митревски и Асани Казим, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Црни Дрим“ од село Цепиште, Охридска околина, им престанува правото за потпишување. Се овластуваат лицата Екрем Мустафовски и Туго Каплановски, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 62/62. (717)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1962 година под рег. бр. 13/60, свеска II е запишано следното: Смилевски Тодор, досегашен потписник на Претпријатието — одморалиште на ПТТ трудбеници „Охридско Езеро“, со седиште во Охрид, е разрешен од должност. Се овластува лицето Симовски Горѓи Цветко, сегашен управник на одморалиштето, да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 55/62. (718)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-X-1961 година под рег. бр. 112/55, свеска II е запишано следното: Ванѓел Тодоровски, досегашен директор на Печатницата „11 октомври“, со седиште во Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува лицето Димче Филиповски, в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 520/61. (719)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-X-1961 год. под рег. бр. 6/61, свеска I е запишано следното: Трајче Котев, досегашен в. д. директор на Трговското претпријатие „Агромеханика“, со седиште во Прилеп, е разрешен од должност. За в. д. директор на претпријатието е назначен Киро Јанкулдовски, кој ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 521/61. (720)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-V-1962 година под рег. бр. 4/58, свеска IV е запишано следното: На Крсте Милошевски, досегашен потписник на Железничкото одморалиште на Преспанското Езеро „Царина“ од Ресен, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Васил Димовски, управник, да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 225/62. (721)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-IV-1962 год. под рег. бр. 54/55, свеска III е запишано следното: Сандре Зуновски, досегашен раководител на Продавницата за градежен материјал во Струга на Дрвниот комбинат „Караорман“ од Струга, е разрешен од должност. На негово место

е назначен Илија Ристевски, кој продавницата ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 148/62. (722)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-I-1962 година под рег. бр. 2/60, свеска II е запишано следното: Јанковски Сандре, досегашен директор на Трговското претпријатие на големо „Снабдител“ од Струга, е разрешен од должност. Се овластува Тасески Васил, сегашен директор на претпријатието, да заедно со Томановски Климе, шеф на сметководството, го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 567/61. (723)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1962 година под рег. бр. 33/56, свеска III е запишано следното: На Коста Карамачоски, досегашен потписник на Производното претпријатие за откуп, обработка и продажба на тутун, со седиште во Струга, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Благоја Куковски, сегашен шеф на сметководството, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 96/62. (724)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 101 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Угостителскиот дуќан — бифе во село Долна Баница на Земјоделската задруга „Извор“ од село Долна Баница, согласно со одлуката на задружниот совет на задругата, донесена на 28-II-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 317/62. (725)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Илиевски Боге, досегашен шеф на сметководството на Трговското претпријатие на мало и големо „Кораб“ од Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на стопанско-сметководниот сектор е назначен Миноски Петко. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Вељо Алексовски, комерцијален директор, и Здравко Поповски, директор, сметано од 22-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 314/62. (726)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25, страна 97 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Габрово“ од село Нистрово, донесена на ден 10-VII-1961 година, а о об ена со ешението б .

1803 од 25-IX-1961 година од Народниот одбор на општината Маврово е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

1. Членот 1 не се менува.
2. Членот 2 не се менува.
3. Членот 3 од правилата се менува и гласи: „Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител:
  1. што ќе ги прифати правилата на задругата;
  2. што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум на економска деловна соработка со задругата;
  3. што ќе уплати определена уписнина“.
4. Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 300 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Минимум економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на површина од 1 ха на определена вредност од 10.000 динари;
2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски, сточарски производи и друго;
3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од 10.000 динари;
4. купување репродукциони материјали од задругата или прифаќање на земјоделски услуги во вредност од 20.000 динари;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и членот 5б кој гласи: „Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„1. Ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. Препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развиток на задругата;

3. Ја разгледува работата на задругата;

4. Дава насоки за работата на задругата;

5. Разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“

Членот 22 од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 21 член. Во овој број влегува една третина од членовите на задругата и до три третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони односно дејности.

Работниците и службениците на задругата во советот ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите од 27—37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.“

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развитокот на задругата и ги утврдува, по предлогот од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акционата програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата, им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за задолжување на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за расподелба на чистиот приход и правилник за расподелба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и за другите задружни организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство во задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатието според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39—60 остануваат исти и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи: „Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација важат и за самостојните погони и за земјоделската задруга“.

Членовите 62—77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилникот се менува и гласи: „Земјоделската задруга ги има следните фондови: 1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Исто така и досегашниот управен одбор на задругата е сменет. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Филиповски Аксентија, претседател на управниот одбор, Рафаилоски Угрин, Николоски Илија, Абдију Абди, Јовановски Аризан, Рафаилоски Саранде, Јанкулоски Адам, Таир Таири и Алит Имери.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 320/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65, страна 255 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-3633 од 28-III-1962 година дејноста на Погонот за откуп и промет со селскостопански производи во село Бедиње на Земјоделската задруга „Китка“, село Лопате, Кумановска околина, во иднина се проширува и со: продажба на брашно и трици (мекиње).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 316/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 188, страна 273 е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Суровина“ — Куманово и тоа: Никола Таневски, директор, и Рефик Таири, магационер, им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 17902/1 од 14-XI-1958 година Трајан Стојмановски и за магационер Јордан Нисов Спасовски. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 5-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното: Покрај Петровски Воислав, раководител и потписник на Погонот сервис за снабдување на земјоделието — Кавадарци на Претпријатието за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделието со механизација „Машиноремонт“ — Кавадарци, се назначени погонот да го потпишуваат и Борис Војков, референт за набавка, и Илов Блажо, калкулант-фактурист, сметано од 14-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 303/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното: Покрај Трајков Илија, раководител и потписник на Погонот за механизација и услуги во земјоделието — Кавадарци на Претпријатието за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделието со механизација „Машиноремонт“ — Кавадарци, погонот ќе го потпишуваат и Мајсторчев Александар, тракторист, и Галева Лилјана, книговодител, сметано од 14-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 304/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното: Милков Наќо, досегашен раководител на Погонот механичка работилница во Кавадарци на Претпријатието за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделството со механизација „Машиноремонт“ од Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. раководител на погонот е назначен Марковачев Богдан. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Касапинов Миленко, нормирец, и Митрев Киро, евидентичар, сметано од 14-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 305/62. (734)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 62, страна 243 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Земјоделската задруга „Карпош“ од село Романовце, Кумановска околија, Михаил Б. Милчев, управник, и Бајрами Далипа Енвер, книговодител, задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник инж. Митевски Штерјов Калчо, агроном при задругата, сметано од 24-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 319/62. (731)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, страна 35 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Мукос“ од село Оморани, Титоввешка околија, и тоа: Васил Мечкаров, управник, и Јордан Димовски, член на управниот одбор, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Чашка под бр. 01-1308/1 од 25-IV-1962 година Љубе Андовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Васил Косговски, претседател на задружниот совет, сметано од 12-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 299/62. (738)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: Трајче Ламбевски, шеф на сметководството, досегашен потписник на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначен Киро Бошкоски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани

потписници и тоа: Стојановски Коце, директор, и Добре Пандиловски, сметано од 31-V-1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 329/62. (743)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 688, страна 1069 е запишано следното: На досегашните потписници на Погонот „Конзумна млекара“ во село Мацари, Скопје, со самостојна претсметка и жиरो сметка на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец и тоа: Толевски Панде, раководител, и Михајловски Ристо, шеф на стопанско-сметководниот сектор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на погонот се назначени следните лица: инж. Љубе Стојановски, управник, Велимир Шиповиќ, шеф на сметководството, и Вукашин Додевски, шеф на погонот. Тие погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Васил Томовски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 29-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 325/62. (746)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2087 од 8-V-1962 година дејноста на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје во иднина се проширува и со сервисен превоз на цемент (ринфуз).

Исто така му престанува правото за потпишување и на досегашниот потписник Муратовски Владо, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на фабриката е назначен Голубовиќ Радослав Драган, шеф на Економската единица набавка. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Шостерич Август, директор, Вергилија Мазнев, Маткалиев Стојан и Јосифовски Борис, сметано од 30-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 327/62. (747)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 239, страна 631 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје и тоа: Русев Герман, Андоновски Трајче, Ѓоровски Љубе и Чилиманов Иван, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници: инж. Димов Димитар, технички директор, и Ивановска Мара, шеф на сметководството, сметано од 1-V-1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 328/62. (748)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-IV-1962 година под рег. бр. 169/55, свеска I е запишано следното: Сотир Николовски, досегашен раководител на Продавницата „Вартекс“ во Битола, е разрешен од должност. Се назначува за раководител на продавницата Стојко Христовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 189/62. (764)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-V-1962 година под рег. бр. 7/57, свеска I е запишано следното: Никола Танчевски, раководител на Продавницата во Битола на Претпријатието „Треска“ од Скопје, е разрешен од должност. Се назначува за раководител на продавницата лицето Христо Христовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 241/62. (765)

## КОНКУРСИ

### ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НРМ

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за стокопаричен биланс, пазар и цени
2. Референт за инвестиции
3. Референт за сообраќај
4. Референт за национален доход

Услови: За сите работни места потребно е кандидатите да имаат висока стручна спрема и потребна практика во структурата.

На конкурсот можат да учествуваат и кандидати што ги исполнуваат условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. Во колку работните места не се пополнат во овој рок, конкурсот ќе трае и натаму до пополнување на местата. (362)

На основа чл. 21 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Комисијата за службенички работи на НО на општината Битола

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место НАЧАЛНИК на Одделението за стопанство на НО на општината Битола

Услови: Завршен економски факултет со над 3 години практика на раководни работни места.

Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на објавувањето во „Сл. весник на НРМ“.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна плата по Одлуката за положајните плати на НО на општината Битола.

Кандидатите, покрај молбата, таксирана со 50 динари административна такса, да ги поднесат документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, за школската спрема и работниот стаж со кратка биографија за движењето во службата.

Кандидатите што се во работен однос да поднесат и писмена согласност од старешините, во случај да бидат примени дека ќе бидат ослободени од досегашните должности.

Молбите заедно со споменатите документи се поднесуваат во писарницата на НО на општината Битола, секој работен ден додека трае конкурсот, (355)

На основа чл. 7 и 8 од Уредбата за работните односи и за наградувањето на уметничкиот персонал, Конкурсната комисија при Градскиот народен театар — Титов Велес

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- 1) Еден драмски режисер,
- 2) Осум артисти-ки,
- 3) Еден суфлер-инспициент

Услови:

Под реден број 1 — висока стручна спрема (позоришна академија) или најмалку средно образование со минимум 5 години поминати во структурата.

Под реден број 2 — висока стручна спрема (позоришна академија), средна или непотполна средна школа со минимум 5 години поминати во структурата, или нижа со минимум 10 години поминати во структурата.

Под реден број 3 — средно или непотполно средно образование со минимум 1 година помината во структурата.

Поблиски информации во управата на Народниот театар — Титов Велес.

Пријавите се примаат заклучно со 25 мај 1963 год. (356)

### УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

за еден лекар на специјализација по неуропсихијатрија

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравните службеници од прва врска („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 2/60).

Конкурсот трае до 30 април 1963 година, односно до пополнување на работното место.

Пријавите се примаат во администрацијата на Клиниката. (366)

На основа член 14 од Правилникот за работните односи на органите на управата на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, Советот на работниот колектив на Народниот одбор на општината Идадија

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Началник на Одделението за анализи и стандард — — — — — 1
2. Санитарен инспектор — — — — — 1

#### УСЛОВИ:

Кандидатот под точката 1, треба да има завршено економски факултет и 8 години практика на соодветно работно место.

Кандидатот под точката 2, треба да има завршено медицински факултет и 5 години практика.

Молбите со потребните документи согласно член 8 од Правилникот за работните односи на органите на управата на Народниот одбор на општината Идадија, да се доставуваат до Советот на работниот колектив на Народниот одбор на општината Идадија.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (359)

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НРМ — СКОПЈЕ  
УЛ. „12 УДАРНА БРИГАДА“ БР. 84а

распишува

#### I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на:

- 1) Регулација на реката Градска — Прилепско, со претсметковна вредност од 138,626.340 динари;
- 2) Чуварски куќи 17 броја, на подрачјето на мелиоративниот систем Пелагонија — Битолско, со вкупна претсметковна вредност од 83,194.821 динари (во оваа година се предвидува изградба на 5 чуварници во вредност од 24,469.065 динари, а останатите во 1964 година).

Наддавањето ќе се одржи на ден 15.V.1963 година во 10 саатот во просторијата на Дирекцијата.

Учесниците на наддавањето се должни да достават писмени понуди во затворен коверт, полномошно, гарантно писмо од Народна банка во износ од 1% од претсметковната вредност, потврда за уплатена такса за учество според „Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 2/63 година, како и потврда за регистрација на претпријатието.

Условите на наддавањето (лицитационите елаборати) можат да се добијат кај инвеститорот во соба бр. 10. (361)

### СОДРЖИНА

Страна

64. Уредба за основање Завод за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци — — — — — 185
65. Одлука за нормата и употребата на средствата од придонесот од промет на филмови — — — — — 186
66. Одлука за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 186
67. Одлука за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 186
68. Одлука за овластување на општинските народни одбори да пропишуваат намалување на обложениот данок на доход за 1963 година на определени услужни занаетчиски дуќани — — — — — 187
69. Одлука за определување највисоките износи што можат да се издвојуваат за режиски додаток во 1963 година — — — 187
70. Одлука за одредување на орган за донесување на инвестициони програми за инвестициони објекти чии инвеститор е Републиката или претпријатие во изградба чиј основач е Извршниот совет — — — — — 187
71. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот фонд за нестопански инвестиции во областа на здравството — — — — — 188
72. Одлука за висината на паушалниот придонес за додаток на деца на уживателите на пензии — — — — — 188
73. Одлука за делот од придонесот на Фондот на инвалидското осигурување кој се издвојува за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот — — — — — 189
74. Одлука за висината на режискиот додаток на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, во 1963 година — — 189
75. Одлука за издвојување дел од режискиот додаток во смисол на член 69 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување во 1963 година — — 189
76. Одлука за финансиски план на фондовите за инвалидско и пензиско осигурување за 1963 година — — — — — 190
77. Одлука за финансиски план на Фондот за додаток на деца формиран кај Републичкиот завод за социјално осигурување за 1963 година — — — — — 190
78. Тарифа за висината на надоместокот на комуналните заводи за решавање на правата од инвалидско и пензиско осигурување и додаток на деца во 1963 година — 191